

Дигитален момент клуч

266







Usage




Product attributes

- Индикација на постигнат момент : звучна сигнализација + 12 лед сијалички
- Режим на работа : Одбери и следи
- Избор на единица : N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- Тип на глава : Заменлива глава
- Број на забци : 52
- Батерија : AA x 2 парчиња (не се вклучени)
- Времетраење на батеријата (континуирана работа) : 110 часа




- Времетраење на батеријата (Standby) : 1 година
- Меморија : 250 пресметки
- 10 меморирани зададени параметри на моменти
- Работна температура : -10°C~60°C
- Температура на складирање : -20°C~70°C
- Издржливост на влажност : до 90% без кондензација
- Тест на пад од висина : 1 м
- Тест за вибрации : 10G
- Гаранција : 10.000 мерни циклуси или 1 година
- Сертификат за електромагнетна компатибилност
- Прецизност CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- Поврзување со компјутер

			L	axb	
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	410	14 x 18	2268

Retail packaging

	MA	MB	MC	
627575				
627576				
627577				

Transport packaging

		TA	TB	TC	
627575					
627576					



TA

TB

TC



627577